



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 17 април 1998
Скопје
Број 18

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

492.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 19/94 и 42/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД- СТВАТА ОД ПОМОШТА НА ЈАПОНИЈА ДОДЕ- ЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 1998 ГОДИНА

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели како неповратна помош за поддршка на Платниот биланс на Република Македонија во износ од 500 милиони јени, согласно Договорот меѓу владите на Република Македонија и Јапонија постигнат со размена на писма од 5.03.1998 година се наменети за набавка на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема, на крајните корисници се распоредуваат со обврска за враќање.

2. Крајните корисници на средствата од точка 1 на оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија да ја уплатуваат денарската противвредност на посебната сметка во Министерството за развој – Компензационен фонд од странска помош – „потсметка јапонска помош“.

3. Крајните корисници на средствата од точка 1 на оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензациониот фонд од странска помош – „потсметка јапонска помош“ денарска противвредност на искористените јени еднаква на ФОБ цената (Франко-место на утовар).

4. Рокот за уплата на денарските средства од страна на корисниците изнесува:

- за сировини и репроматеријали 3 месеци по приемот на производите во три еднакви тримесечни рати;

- за резервни делови 6 месеци по приемот на производите во четири еднакви тримесечни рати;

- за опрема 6 месеци по набавката и соодветен број на еднакви тримесечни рати до март 2001 година.

На вредноста на увезените производи не се пресметува камата. Задолжувањето на корисникот се врши во странска валута во која е извршена набавката, а плаќањето на достасаните обврски се врши во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Во случај на задолжување на плаќањето на обврските во утврдените рокови на втасаните обврски или неплаќање на обврските се засметува и наплатува казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина на казнената камата пропишана со закон.

Корисникот на кредитот е должен пред започнувањето со користење на средствата за набавените суро-

вини и репроматеријали да обезбеди банкарска гаранција во висина на кредитот, а за набавената опрема да воспостави заложно право во недвижен имот во висина на кредитот.

5. Увозот на сировини, репроматеријали и опрема се ослободува од плаќање на царина и други увозни давачки.

6. Крајните корисници имаат обврска да го потврдат приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по доспелите рати, согласно условите утврдени во точка 3, 4 и 5 од оваа одлука со потпишување на посебна изјава. Условите за користење на средствата на оваа одлука поблиску ќе се утврдат со договор за користење на кредит со Министерството за развој.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1024/1
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Првенковски, с.р.

493.

Врз основа на член 55 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на РМ“, бр. 31/93, 41/93, 78/93 и 30/95) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ЈАГ- НЕШКО МЕСО ВО 1998 ГОДИНА

1. Претпријатието што во текот на 1998 година ќе извезе и наплати јагнешко месо во земјите надвор од Европската Унија, има право на поттикнување на извозот.

2. Поттикнувањето на извозот од точка 1 на оваа одлука ќе се остварува во висина од 20,00 денари по килограм жива мера односно по 47,00 денари за еден килограм јагнешко месо, под услов откупната цена да изнесува најмалку 80,00 денари по еден килограм жива мера.

3. Под извезена стока (јагнешко месо), во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбира стоката што е оцаринета и ја преминала царинската линија.

4. Правото на поттикнување се остварува ако наплатата е извршена во девизи што се предмет на купување и продажба на девизниот пазар.

5. Правото на поттикнување на извозот на јагнешко месо ќе се остварува за месо кое е произведено во Република Македонија.

6. Барањето за остварување на правото од оваа одлука со придружната документација, претпријатијата – извозници на јагнешко месо го поднесуваат до Народната банка на Република Македонија.

7. Народната банка на Република Македонија по утврдување на исправноста на барањето за поттикнување, воспоставува налози за исплата до Министер-

ството за финансии, а во полза на жиро сметката на извозникот.

8. Народната банка на Република Македонија го пропишува образецот на барањето за поттикнување на извозот, придружната документација, како и упатството за пополнување на образецот.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.1998 година.

Бр. 23-881/1
30 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

494.

Врз основа на член 4 од Законот за пасиштата („Службен весник на РМ“ бр. 3/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата во државна сопственост (во натамошниот текст: Јавно претпријатие за пасишта).

Член 2

Јавното претпријатие за пасишта работи под фирма: Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата. Скратен назив на фирмата гласи: ЈП за пасишта. Седиштето на Јавното претпријатие за пасишта е во Скопје.

Член 3

Основна дејност на Јавното претпријатие за пасишта е:

- управување и одржување на пасиштата, примена на агротехнички и агрометеоролошки мерки (отстранување на нежелни растителни видови, заштита од пожари и болести и др.);
- одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добитокот и др.);
- промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасиштата и други мешовити стоки;
- промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки;
- вештачко осеменување на овци;
- инвентаризација на пасиштата; и
- други дејности утврдени со Статутот.

Член 4

Средства за основање на Јавното претпријатие за пасишта се средствата од постојните самоуправни интересни заедници за пасишта.

Член 5

За преземените обврски во правниот промет со трети лица Јавното претпријатие за пасишта одговара со целиот свој имот.

Член 6

Организацијата на Јавното претпријатие за пасишта ќе се уреди со Статутот.

Член 7

Органи на Јавното претпријатие за пасишта се: Управниот одбор од 9 члена, Одборот за контрола на

материјално-финансиското работење од 5 члена и директорот.

Надлежностите, бројот и составот, организацијата и работата на органите на Јавното претпријатие за пасишта, како и други работи од значење за неговиот делокруг ќе се уредат со Статутот.

Член 8

Статутот на Јавното претпријатие за пасишта, Управниот одбор го донесува во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 9

За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за пасишта се именува Симеон Ристоски, шеф на Отсекот за унапредување на индивидуалното земјоделство, шумарство и водостопанство – Тетово при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Јавното претпријатие за пасишта во трговскиот регистар, како и други активности потребни за отпочнување со работа на претпријатието.

Член 10

Правата, обврските, средствата и другиот имот на самоуправниот интересни заедници за управување и користење на пасиштата и утрини и од други претпријатија што стопанисуваат со пасишта во државна сопственост, ги презема Јавното претпријатие за пасишта, врз основа на завршен биланс, според пописот што ќе го изврши комисија формирана од Владата на Република Македонија.

Работниците на самоуправниот интересни заедници за управување и користење на пасиштата и работниците од одделенијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и отсеците за индивидуално земјоделство (центрите – службите за индивидуално земјоделство) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои вршат работи и работни задачи од областа на пасиштата ги презема Јавното претпријатие за пасишта во согласност со актот за систематизација.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-982/1
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

495.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 35/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.03. 1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Недвижниот имот – објект (барака) ложиран на ул. „Васил Ѓоргов“ ББ – барака бр. 4, со површина од 209 м² – сопственост на Република Македонија, се доделува на користење на Министерството за култура.

Член 2

Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се доделува на користење без надоместок. Со корисникот на недвижноста, Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија да потпише договор за условите и начинот на користењето на недвижноста.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-453/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

496.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), и член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи, во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ

Член 1

Со оваа одлука правото на користење на недвижноста – поранешна училишна зграда на ОУ „Гоце Делчев“ с. Косел – подрачно училиште – с. Опеница, кое се наоѓа во с. Опеница – Охрид, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Општината Косел.

Член 2

Правото на користење на недвижностите од член 1 од оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Службата за општи и заеднички работи со општина Косел да склучи договор за условите и начинот на користење на објектот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-757/3
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

497

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЛ ОД ОБЈЕКТ

Член 1

Работните простории од V-ти кат на Медицинскиот центар во Битола со вкупна површина од 2.000 м² се

пренесуваат на времено користење на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола за извршување на функциите на Вишата медицинска школа во Битола.

Член 2

Правото на користење на работните простории опишани во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

За начинот на условите на користење на просторите Министерството за здравство и Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола да склучат договор.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1070/1
9 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

498.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Центар за стручно образование, оспособување и развој во Битола („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.03.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСПОСОБУВАЊЕ И РАЗВОЈ ВО БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Центарот за стручно образование, оспособување и развој во Битола, што го донесе Управниот одбор на седницата одржана на 24.02.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-652/1-98
30 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

499.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 27.02.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-902/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

500.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР АРСОВ“ – С. ЗРНОВЦИ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Тодор Арсов“ с. Зрновци, што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 18.03.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-890/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

501.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ С. РАКОТИНЦИ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Драга Стојановска“ с. Ракотинци – Скопје, што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 20.03.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-946/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

502.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ЛУКОВО – СТРУШКО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Свети Кирил и Методиј“ с. Луково – Струшко, што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 28.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-927/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

503.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ – ЛАБУНИШТА**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Маршал Тито“ – Лабуншта, што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-702/1
13 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

504

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/92) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97 и 68/97) во членот 4 зборовите „31 март 1998 година“ се заменуваат со зборовите „30 јуни 1998 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1021/1
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

505.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЦЕЛЕ – ДОЛНА САКСОНИЈА, СР ГЕРМАНИЈА**

1. Владата на Република Македонија за почесен Конзул на Република Македонија во Целе – Долна Саксонија, СР Германија, го именува
– Јирген Шталхут, директор на Technical Tehtile Trade – Целе

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1034/2
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

506.

Врз основа на член 69 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 52/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 6 ОД ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ТЕ- ТОВО БР. 08-771/3 од 30.12.1997 ГОДИНА

1. Со ова решение се запира од извршување членот 6 од Одлуката за основање на инспекциска служба за вршење на инспекциски надзор од надлежност на општината во областа на патниот сообраќај, јавните патници и комуналните дејности на подрачјето на општината Тетово бр. 08-771/3, донесена од Советот на општината Тетово на седницата одржана на 29.12.1997 година и објавена во „Службениот гласник на општина Тетово“ бр. 9 од 30.12.1997 година.

2. Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на наведениот член од Одлуката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-894/1
6 април 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

507.

Врз основа на член 10-а од Законот за тутун („Сл. весник на РМ“ бр. 69/96 и 15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА КАРТО- НОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на образецот на картонот за производство на тутун.

Член 2

Картонот за производство на тутун има две страни. Првата страна ги содржи следните податоци:

– горе на левата страна на картонот се отпечатува Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – надлежна единица деловоден број дата и место;

– во средината се отпечатува називот на картонот „Картон за производство на тутун за реколта — година“;

– подназивот на картонот се запишуваат податоците за производителот „име и презиме, место на живеење, град, улица и број односно село, единствен матичен број на граѓанинот, број на личната карта и органот кој ја издал“;

– под податоците за производителот е отпечатена табела во која се содржани податоците за „реден број,

општина, број на поседовен лист, катастарска општина, место викано, број на катастарска парцела, површина во хектари, планирани количини во килограми, тип на тутун, произведен регион место за печат и потпис на овластено лице на подрачната единица.“

На втората страна од картонот е отпечатена табела која ги содржи следните податоци:

– откупувач, број на договорот, катастарска парцела, тип на тутунот, стракови, договорена количина и заверува откупувачот со место за печат и потпис.

Член 3

Образецот на картонот за производство на тутун е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2239/2
3 април 1998 година
Скопје

Министер,
м-р Киро Докузовски, с.р.

Прилог бр.1

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

П.Е. _____
Бр. _____

КАРТОН за производство на тутун

за реколтата _____ година

Име и презиме _____

Место на живеење – град _____ ул. и бр. _____

село _____ М.Б. _____ бр.л.к. _____ МВР _____

Р. бр.	општина	П.Л. бр.	К.О.	М.В.	К.П. бр.	повр- шин. (ха.)	план. кол. (кг.)	тип на тутун	произведен регион

М.П.

Началник.
П.Е.

508.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 02.04.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Тутунска Банка“ А.Д. – Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции во износ од 293.800.000 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите

обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-46/1 Претседател на Комисијата,
6 април 1998 година д-р Владимир Канџијан, с.р.
Скопје

509.

Врз основа на член 80 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Дреново – Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премоер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 09-1119/1 Директор,
8 април 1998 година дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.
Скопје

510.

Врз основа на член 80 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Петрино – Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премоер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 09-1118/1 Директор,
8 април 1998 година дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с.р.
Скопје

511.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 89 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Бранислава Бојчин, самостоен советник, се именува во звање советник на Судот сметано од 1 март 1998 година.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Су. бр. 82/98 Претседател
26 февруари 1998 година на Уставниот суд
Скопје на Република Македонија,
д-р Милаш Недков, с.р.

512.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 април 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Член 13 од Општите услови за испорака на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 38/84);

б) Член 14 точка 10 и член 18 став 1 во делот „рок на плаќање“ и член 18 став 2 од Правилникот за постапката, начинот и условите за приклучување на новите потрошувачи и зголемување моќноста на постојните потрошувачи, донесен од Работничкиот совет на ЈП „Електростопанство на Македонија“ на 27 мај 1991 година;

в) Одлуката за определување на висината на надоместот на трошоците што му се предизвикани на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Скопје со приклучување на трошилата на новите потрошувачи, односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи, донесена од Управниот одбор на ЈП „Електростопанство на Македонија“ на седницата од 28 декември 1995 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр. 115/96 од 18 февруари 1998 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

4. На подготвителната седница и на седницата Судот утврди дека во член 9 од Општите услови за испорака на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 38/84) за приклучување на електроенергетските постројки и инсталации на новите потрошувачи на електроенергетски постројки на испорачувачот како и за зголемување на од порано одобрената и користена моќност и потрошувачка на електрична енергија, потрошувачите се должни од испорачувачот да добијат електроенергетска согласност, а според член 11, испорачувачот е должен да даде електроенергетска согласност во рок од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето.

Според член 13 од Општите услови решението за електроенергетската согласност треба да ја содржи и висината на трошоците што му се предизвикани на испорачувачот на електрична енергија со приклучување на трошилата на новите потрошувачи, односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи, а во согласност со закон, и самоуправните општи акти на ЈП „Електростопанство на Македонија“ што ја регулираат оваа материја.

Понатаму, Судот утврди дека во член 14 точка 10 и член 18 став 1 во делот „рок за плаќање“ и во став 2 на член 18 од Правилникот за постапката и начинот и условите за приклучување на новите потрошувачи и зголемување на моќноста на постојните потрошувачи, донесен од Работничкиот совет на ЈП „Електростопанство на Македонија“ на 27 мај 1991 година во решението за добивање енергетска согласност и во договорот за пристапување се предвидува надомест за приклучување на новите потрошувачи за зголемена моќност и начинот на плаќање.

Судот, понатаму утврди дека иако оспорената одлука носи назив Одлука за определување на висината на

надоместокот на трошоците што му се предизвикани на ЈП „Електростопанство на Македонија“, со приклучување на трошила за новите потрошувачи односно со зголемување на приклучната моќност на постојните потрошувачи, всушност со неа преку електроенергетската согласност се прибавуваат средства за изградба на нови извори како и проширување, реконструирање, модернизација и одржување на енергетскиот систем.

Така, со одлуката е предвидено дека висината на надоместокот за приклучување на 1 kW едновременно ангажирана моќност на дистрибутивната мрежа зависи од местото на приклучување и од неговото напонско ниво и се определува: на ТС-110/X од 10,20 или 3ткв ќелија цената изнесува 1260,00 денари на тв 35/10 од 10 кв ќелија изнесува 1260,00 денари, на 10 кв мрежа 2069,00 денари на 0,4 кв осигурач со 10(20)/0,4 кв е 4492,00 денари и на 0,4 кв мрежа е 7584,00 денари. Понатаму, се утврдува надоместок за потрошувачите на низок напон од категоријата домаќинства; останата потрошувачка, промена на категоријата потрошувачка од станбен во деловен простор, промена на бројло едноцифрено во троцифрено како и ослободувањето од надоместокот на определена категорија потрошувачи.

5. Според член 37 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 41/87, 41/88 и 42/88 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/93, 13/94 и 15/94) кој важел во време на донесување на оспорените акти, односите меѓу испорачателот и корисникот на енергија се уредуваат со општите услови за испорака на соодветен вид енергија, тарифните системи за одделни видови енергија и со други општи акти на организациите од областа на енергетиката и на самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, во согласност со овој закон. Согласно член 38 став 1 од Законот, со општите услови за испорака на соодветен вид енергија поблиску се определуваат условите и начинот на испорака на меѓусебните права, обврски и одговорности на испорачателот и корисникот.

Согласно член 26 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97 кој влезе во сила на 27 септември 1997 година) производителите и испорачателите на енергија се должни на корисниците да им обезбедат енергија во согласност со енергетскиот биланс, меѓусебните договори и општите услови за соодветниот вид енергија, а согласно член 27, пак, од Законот испорачателот е должен да обезбеди непречено функционирање на енергетскиот систем до мерното место на кое се мери енергијата. Според член 41 од Законот секое правно и физичко лице и граѓанин кој се приклучува на енергетскиот систем е должен да прибави електроенергетска согласност од испорачателот на соодветниот вид енергија. Електроенергетската согласност е должен да ја прибави и корисник на енергија кој ја зголемува потрошувачката на енергија и ангажираната моќност за повеќе од 10% од утврдените со енергетската согласност. Енергетската согласност од став 1 на овој член се издава по претходно издадено решение за услови за градба и заверен проект за градба од надлежното министерство за работите на урбанизмот и градежништвото.

Според член 42 став 1 од Законот, испорачателот на енергија е должен во рок од 15 дена од поднесување на барањето за енергетска согласност да издаде решение за енергетска согласност согласно со техничките, енергетските и економските услови.

Во член 72 став 1 од Законот, одлуките за општите услови за испорака на електрична енергија од член 37 на овој закон ќе се донесат во рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. До донесување на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат општите услови за испорака на електрична енергија.

Од изнесените законски одредби како и оние кои важеа во време на донесување на оспорените акти така

и во новите одредби од Законот за енергетика произлегува дека секој корисник на енергија кој сака да се приклучи на енергетскиот систем мора претходно да добие електроенергетска согласност. Притоа, во Законот давањето на електроенергетската согласност не е условено со плаќање на одреден надоместок, туку испорачателот на енергија е должен во рок од 15 дена по поднесувањето на барањето да издаде таква согласност под услов ако објектите кои треба да бидат приклучени ги исполнуваат условите утврдени со прописите за техничките нормативи за соодветниот вид енергија.

Со оглед на тоа што во цитираните одредби од Законот не е предвидено енергетската согласност да се издава по претходно обезбедени средства од корисникот за изградба на нови електроенергетски системи како и за нивно модернизирање, надградба и одржување, Судот оцени дека означените акти не се во согласност со означените законски одредби.

Исто така, со оглед на тоа што според оценката на Судот прибирањето на средства за издавање на енергетска согласност, всушност претставува здружување на средства за проширување на материјалната основа на ЈП „Електростопанство на Македонија“, а во Уставот на Република Македонија не е предвидена можност за вакво здружување на средства за стопанските субјекти, Судот оцени дека и од овој аспект означените акти не се во согласност со Уставот на Република Македонија.

Притоа, доколку, пак, при приклучувањето на новите корисници кон електроенергетскиот систем испорачувачот има реални трошоци за приклучување како што се за излегување на стручниот лице на местото на приклучување, трошоци за возилото и други материјални трошоци, не претставува пречка истите да ги предвиди со посебен акт.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџам, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пролевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 115/96
21 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води извршна постапка против должникот Цемаил Асани од Скопје, со последно познато живеалиште на ул. „Стојна Стефкова“ бр. 130, а за сметка на доверителот Зоран Лазаревски од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2/1-29. Предмет на спорот е наплата на договор за заем од 35.000,00 ДЕМ, преку продажба на заложената недвижност - стан во Скопје, на ул. „Павле Илџи“ бр. 19/1-3 од 75,96 м².

Биејќи тужениот е во странство, со непозната адреса на живеење судот за привремен застапник на должникот го постави Стево Меновски, адвокат од Скопје. Привремениот застапник ќе го застапува должникот се додека тој или полномошникот не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И.бр.5038/97.
(6540)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е постапка од страна на АД "Меркез" од Скопје, против Комерцијална банка АД - Скопје, заведена под Р.бр. 13/98 за амортизација на изгубени акции издадени од Комерцијална банка АД - Скопје и тоа обични акции под број А001635 и А000919.

Се моли секој кој знае нешто за изгубените акции, кој кого се наоѓаат или ќе ги најдат за тоа да известат судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, акциите ќе бидат амортизирани-поништени.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 13/98.

(6570)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Мрчковски Кирил и други од с. Горњани од Скопје, против тужениот Мрчковски Петар од с. Горњани, Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.П.бр. 841/98.

(6629)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Фатмире Зекири од Скопје, против тужениот Наџи Зекири од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Неџи Зекири во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П. бр. 765/98.

(6582)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот предмет на овој суд П.бр. 2064/97 по тужбата на тужителите Бињаш Бајрам и Бињаш Салиха од с. Црквино против тужениот Бинјаш Ислам од с. Црквино, за утврдување на постоење на договорен однос. Вредност на спорот 9.900,00 денари. За привремен застапник на тужениот Бинјаш Ислам, сега со непозната адреса на живеење и престојување во Турција, се поставува Никола Димовски, стручен соработник во овој суд, согласно чл. 84, став 2, точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или неговиот полномошник не ќе се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2064/97. (6830)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Илјази родена Селими

Шерифе од Гостивар, ул. "Младен Груески" бр. 18, против тужениот Илјази Мемедали од Гостивар, на ул. "Младен Груески" бр. 18 - Гостивар, а сега со непозната адреса во странство - СР Југославија.

На тужениот Илјази Мемедали од Гостивар му се одредува привремен застапник и тоа Герасим Герасимоски, стручен соработник при овој суд, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 71/98. (7016)

Се повикува тужената Зекири Хајредин Земрија од Гостивар, сега со непозната адреса во Берлин - Р. Германија да се јави во Основниот суд во Гостивар или постави свој полномошник, кој ќе ја застапува по предметот П.бр. 1140/97, во кој е тужена од страна на тужителот Зекири Цемил од с. Форино.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник во постапката ќе ја застапува Душица Димитреска - стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, се до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1140/97. (7017)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Мишески Ратко, с. Тумчевиште - Гостиварско, против тужената Мишеска Људмила родена Козак со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

На тужената Мишеска Људмила родена Козак, а сега со непозната адреса на престојувалиште и живеалиште во странство и се поставува привремен застапник лицето Димитриеска Душица, дипломиран правник од Гостивар, вработена во Основниот суд во Гостивар, како стручен соработник, која ќе ги застапува интересите на тужената додека таа или нејзиниот полномошник или застапник не се појават пред судот односно се додека органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 12/98. (7018)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за утврдување сопственост, вредност 70,00 денари, по тужбата на тужителот Јанко Скандев од Кавадарци, ул. "Браќа Цунови" бр. 45, против тужените Никола Димитрија Јанчев и Стојче Димитрија Стојков, двајцата од Кавадарци, ул. "Киро Спанцов" бр. 50, од кои тужениот Стојче Димитрија Стојков е со непознато живеалиште.

На тужениот Стојче Димитрија Стојков судот му го назначи за привремен застапник, адвокатот Маја Китанова од Кавадарци, која ќе ги застапува интересите на тужениот.

Се повикува тужениот Стојче Димитрија Стојков да се јави во судот лично, или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник ќе го застапува во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 330/95. (6833)

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Пред Основниот суд во Неготино се води граѓански предмет за развод на брак по тужбата на тужителката Андонова Гордана од Неготино, ул. "Вида Цекова" бр. 26, против тужениот Андов Никола со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот е со непознато место на живеење за привремен застапник му се определува адвокатот Никола Крстев од Неготино, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Неготино, П.бр. 252/97. (6572)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево се води граѓанска постапка за утврдување право на сопственост на недвижен имот по основ на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Али Салиу од с. Д. Дол-Кичево преку својот полномошник, адвокатот Вејсел Јашари од Кичево, против тужените Алема Рушители од Кичево, ул. "Прилепска" бр. 67, Шефкет Рушители од Кичево со истата адреса и Шефкије Рушители од Куманово, ул. "Ужичка" бр. 1.

Вредност на спорот неопределена.

Од Вратените покани и извистие то од ОВР - Кичево бр. 2610-6-207 од 10. II. 1998 година видно е дека лицето Рушители Шефкет сега е на привремена работа во Италија со непозната адреса на живеење и престојување.

На тужениот Рушители Шефкет му се поставува привремен застапник од редот на адвокатите во Кичево и тоа адвокатот Гале Шошолски од Кичево, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека не му се постави друг застапник, односно не се појави пред судот се до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Кичево, П.бр. 875/97. (6571)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за иселување од стан по тужбата на тужителот РМ-Министерство за одбрана - Скопје, против тужениот Шабан Аднан од Куманово.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или определи негов полномошник. Во спротивно, на истиот му се определува за привремен застапник стручниот соработник во Основниот суд Куманово - Спасовски Савре, кој ќе го застапува и ќе ги преземе сите дејствија во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1575/97.

(6673)

Пред Основниот суд во Куманово поведена е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Валентина Крстиќ, мом. Величковска од Куманово, ул. "Козјачка" 1, против тужениот Станче Крстиќ од с. Табановце.

Со оглед дека тужениот Станче Крстиќ од Табановце, се враќаат покани со констатација дека е одселен во Врање, СРЈ, и за истиот на тужителката не е позната адресата, се повикува тужениот да се јави

во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" во Основниот суд во Куманово или да постави свој полномошник.

Во спротивно, по истекот на овој рок, за привремен застапник ќе му биде поставен Савре Спасовски, стручен соработник во овој суд кој ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, односно се додека тој или негов полномошник не ќе се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 2380/97.

(6829)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред Овој суд во тек е постапка за воспоставување службен пат по тужбата на тужителот Владе Стефановски од с. Д.Б.Црква, против тужените Невена Ангеловска од с. Д.Б.Црква и други од истото село. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Здравко Танасов Крушаровски и Тоде Нанчо Ѓоргиевски, двајцата со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точна адреса или да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник, кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 178/96. (6831)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Михајло Трпковски од Тетово, ул. "М.Тито" бр. 37/16, против Роса вдовица Јованова Војновска, Гора Боева Јовановска и Коста Петров Јовановиќ сите од Тетово, ул. "Истра" бр. 39, сега сите во странство со непознати адреси. Вредност на спорот 50.000,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават пред судот или во истиот рок овластат свој полномошник во земјата, доколку тоа не го сторат судот ќе им постави привремен застапник кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилното окончување на спорот преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 357/97. (6537)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Халили Наим од с. Глоги, против Халили, родена Бруцк Клаус Инес од Германија, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави пред судот, достави точна адреса или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот во постапката по овој предмет. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави пред судот или не одреди свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара одредување на привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 404/98. (6538)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопр за развод на брак по тужбата на Снежана Лубије од с. Јегуновце - Тетово, против Саид Лубије од Држава Јордан град Аман.

Се повикува тужениот Саид Абдула Лубије од град Аман, држава Јордан, а поранешен жител на град Скопје, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за Социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.322/98. (6539)

Прерд овој суд води процес Дураки Арифџе од Тетово, ул."Радован Цоник" бр. 12, против Дураки Шабан од Тетово, ул."Радован Цоник" бр. 102, а сега со непозната адреса во Хрватска. Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постави свој застапник. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1560/97 (6685)

Пред овој суд води процес по тужбата на тужителот Јусуфи Зија од с. Доброште, против Јусуфи Емин и Сабедин и други. Тужените Сабедин и Емин кои се од с. Доброште, Тетовско, сега се наоѓаат со непозната адреса во странство па истите се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постават свој застапник. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател кој ќе го води процесот во нивно име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1541/94. (6724)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителите Мустафи Алириза и Мустафи Адем и двајцата од с. Џепчиште, против тужениот Начоски Богомир Стојанчо, ул."Петар Ацев" зграда бр. 27, влез 2, ст. бр. 3, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот, да се јави пред судот достави точната адреса или одреди свој полномошник, кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1544/97. (6725)

Пред овој суд во тек е постапка за збогатување без основ, а по тужбата на тужителот Милошевски Атанас од с. Одри, против тужениот Милошевски Благоја и Милошевски Љубомир и двајцата од Одри, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, да се јават или да овластат свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им одреди преку Центарот за социјални работи - Тетово, привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.359/98. (6726)

Пред овој суд се води спор за смеќавање на владение по тужбата на тужителот Абдиу Ирмије од с. Боговиње, против Абдулаи Енвер од с. Боговиње. Вредност 80.000,00 денари.

Се повикува тужениот Абдулаи Енвер од с. Боговиње да во рок од 30 дена да се јави во Основниот

суд во Тетово. Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1333/97. (6832)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за утврдување смртта на лицето Асани Таипи Мидаим од с. Каменјане, по предлог на предлагачот Асани Изудин од с. Каменјане.

Се повикува лицето Асани Таипи Мидаим од с. Каменјане или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавување на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател и доказите со кои располага ќе ја утврди неговата смрт.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.101/98. (7012)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Шабани Шабан Сулејман од с. Боговиње по предлог на предлагачот Шабани Веап од с. Боговиње.

Се повикува лицето Шабани Шабан Сулејман од с. Боговиње или секој друг што знае за неговиот живот да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Шабани Шабан Сулејман ќе му постави привремен старател и со доказите со кои располага ќе ја утврди неговата смрт.

Од основниот суд во Тетово, Р.бр. 149/98. (7013)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за утврдување на смртта на лицето Шахини Адвие поранешна од с. Стримница по предлог на предлагачот Рустеми Џуадет од с. Стримница.

Се повикува лицето Шахини Адвие од с. Стримница - Тетовско да се јави пред Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за нејзиниот живот во рок од 30 дена по објавување на огласот.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 122/98. (7014)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шерџе Каили од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 35, против тужената Лемаре Марије Лоуисон од Р.Франција со непозната адреса.

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово, или, пак, постави полномошник кој ќе ги штити нејзините интереси и права. Во спротивно, судот по службена должност преку Центарот за социјални работи ќе постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси се до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.436/98. (7015)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Петрунка Стојанова од Штип, ул."Сремски Фронт" бр. 23/13 - Штип, со привремен престој во Австралија, преку полномошникот Маруша Митровска, адвокат од Скопје, против тужениот Станимир Стојанов, со непозната адреса во Австралија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на овој суд и да

достави точна адреса или даопредели свој застапник или полномошник.

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност, кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1192/97. (6834)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението ПП бр. 2/98 го запиша следното: Се запишува во судскиот регистар на политичките партии, под Рег бр. 85 Политичката партија ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА АЛБАНИЈЦИТЕ во Скопје, ул. „Фуштанска“ бр. 112а, која ја застапува нејзиниот претседател Демаил Идризи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (6815)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 404/98, на регистарска влошка бр. 1-67369-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Трговското претпријатие на големо и мало „АСТРА – КО“ експорт-импорт, ул. „Рузвелтова“ бр.6/40 Скопје.

Фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „АСТРА – КО“ експорт-импорт, ул. „Рузвелтова“ бр.6/40, Скопје.

Во иднина со ново седиште ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало „АСТРА – КО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Рузвелтова“ бр.3, Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 404/98. (2662)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 268/98, на регистарска влошка бр. 1-36-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Градежното трговско претпријатие „СИМПЕКС“ увоз-извоз д.о. ул. „Девол“ бр. 3, Скопје.

Од претпријатието истапува Симоновски Илија.

Се брише Симоновски Илија, а се запишува Симоновска Љупка новиот директор.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 268/98. (2663)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7277/97, на регистарска влошка бр.1-66891-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЛИДЕЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бутелска“, бр.3/15, Скопје.

Новата промена на фирма и седиште на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, трговија, услуги и инженеринг „ПЕМАК“ д.о.о. ул. „Сараевска“, бр. 17, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Душко Васиљевик, а истапува Лида Секуловска.

Дејности: 050100, 050201, 050301, 110401, 110402, 110403, 110404.

Се брише Секуловска Лида, а се запишува Васиљевик Душко.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7277/97. (2664)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7228/97, на регистарска влошка бр. 1-25139-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште и основач на Претпријатието за производство и промет „ИГ-РИ КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Руњанска“ бр.16, Скопје.

Досегашната фирма и седиште на Претпријатието за производство и промет „ИГ-РИ КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Павле Илиќ“ 15/2-1 Скопје во иднина се менува и ќе гласи:

Претпријатие за градежништво, инженеринг, услуги во промет и трговија „ИГ-РИ ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. ул. „Радњанска“ бр 16, Скопје.

На ден 18.12.1997 год. во претпријатието пристапил Горѓија Горѓиоски.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7228/97. (2666)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 113/98, на регистарска влошка бр. 6-02001380, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Насир Мухамет Ракини, таксист „СОФРА“ т.п., с. Пршовце, општина Теарце.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговор со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 113/98. (2530)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.769/97 од 10.XI.1997 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „Хидромаг“ увоз-извоз од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 23/II-2.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Горѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр.50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.V.1998 година, во 10,50 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (6551)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1421/96 од 01.IX.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПГМ „Санекс - пром“ од с. Љубин - Скопје, и жиро сметка бр. 40120-601-284482.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр.266-а, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.V.1998 година, во 8,55 часот, во соба број 59 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6554)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 62/96 од 06.IV.1998 година се поведува постапка за присилно порамнување во стечај над должникот Т.Ф. "Скутекс" од с. Скудриње со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% за една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања пред должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према Т.Ф. "Скутекс" од с. Скудриње, во стечај без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за порамнување се определува за 15.V.1998 година во 11,30 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (6555)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението II. Ст.бр. 653/96 од 25.II.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Производно трговско претпријатие на големо и мало "Николо" увоз-извоз - Скопје, ул. "Смилевска" бр. 2 и број на жиро сметка 40100-601-203731.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1757/97 од 13.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Пет Порт" од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-1.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6583)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 152/97 од 30.III.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП "Инџекс-Комерц" - Неготино, ул. "Даме Груев" бр. 41.

Од Основниот суд во Кавадарци. (6573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.164/97 од 21.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Ели" од Неготино, ул. "Кирил и Методи" бр. 3.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јованка Нацева од Неготино, ул. "Димче Мирчев" бр.32.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1998 година, во 9 часот, во соба број 23 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (6574)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.170/98 од 23.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "ГИЦ" Производно услужно и трговско претпријатие од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 16.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Петринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр.98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.V.1998 година, во 9 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (6575)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.69/98 од 25.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Корнекс" од Куманово, ул. "Ш МУБ" бб.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Петринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр.98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.V.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (6577)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1603/97 од 18.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "МС-Промет" ДОО од Скопје, ул. "Загребачка" бр. 46.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 8.V.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6589)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.460/96 од 13.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие "Серво Михаљ" ДОО од Скопје, ул. "Беласица" бр.4.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.V.1998 година, во 8,25 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6590)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1553/97 од 17.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Библ-маг" ПТП од Скопје, ул. "Жданец" бр. 21-а.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.IV.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6592)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1755/97 од 13.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУТ "ЕУРО СТИЛ 96" од Скопје, ул. "Хашка" бр. 2-а.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6593)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2169/97 од 16.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП "ЗЕЈА" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 63/44, со жиро сметка 40100-601-323165.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.IV.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6594)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.767/96 од 9.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ЕКО МАК" од Скопје, ул. "Беџих Сметана" бр. 2 и жиро сметка 40120-601-365024.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска-Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр.10/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.V.1998 година, во 12 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6628)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1171/97 од 23.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Јоц-Комерц" ДОО од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 125/14, со жиро сметка 40100-601-53323.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр.8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.V.1998 година, во 11 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6633)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1084/96 од 29.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГУ "Динара-Комерц" експорт-импорт од Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 25-а, со жиро сметка 40100-601-156959.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. "Лисец" бр.23, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VI.1998 година, во 11,30 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6714)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 449/96 од 16.IV.1997 година над ПП "Бест Б" - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6727)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 714/96 од 31.III.1998 година над ПП "СС Пеопле" - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6728)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 652/96 од 31.III.1998 година над ПП "Бардим" - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6729)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 274/97 од 25.III.1998 година над ПП "Точак" - Битола, ул. "12 Кладенци" бр.11, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6730)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.261/97 од 8.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Вента Ком" од с. Мала Речица.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.V.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (6731)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.260/97 од 8.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГУТП "Пирамида" од с. Каменане.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.V.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (6732)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.328/96 од 20.V.1997 година е отворена стечајна постапка над Претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги "Билана трејд-96" ДОО експорт-импорт од с. Зубовце - Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василије Василески од Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.V.1998 година, во 10,45 часот, во сала број II во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (6733)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.32/96 од 06.IV.1998 година се поведе постапка за присилно порамнување во стечај над должникот ТУП "Индира Пром" увоз-извоз, ЦО од Гостивар, со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% за една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ТУП "Индира Пром" увоз-извоз од Гостивар, во стечај, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавени побарувања и за порамнување се определува за 15.V.1998 година во 12,00 часот сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (6734)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст.бр. 230/97 од 24.III.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС "Стела" од с. Двориште - Берово, со жиро сметка бр. 40410-601-17907 при ЗПП -

Филијала Берово, но истата не се спроведува и ја заклучи поради немање имот на должникот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6735)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст.бр. 492/97 од 24.Ш.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС “Шурко” од Пехчево, со жиро сметка бр. 40410-601-14648 при ЗПП - Филијала Берово, но истата не се спроведува и ја заклучи поради немање имот на должникот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6736)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 567/96 од 27.Ш.1997 година над ПП “Дранивал” - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1429/96 од 01.ИХ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Лидиса” ДОО од Скопје, ул. “Злокуќани” бр. 2-а и жиро сметка 40120 - 601-315252.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Закирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Николовски од Скопје, ул. “Бранислав Нушиќ” бр.4-І-9, телефон 363-364.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.V.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 45 во овој суд - Ш спрат.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6744)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ш.Ст.бр.1701/97 од 31.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “МЛ Интер-национал” МП од Скопје, ул. “Социјалистичка Зора” бр. 80-2/6 и жиро сметка бр. 40120-601-320670.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр.68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.V.1998 година, во 8,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6753)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.1877/97 од 31.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПНВПТУ “Европромет I” од Скопје, ул. “11 Октомври” бр. 2.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петревски од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр.68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.V.1998 година, во 9,00 часот, во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6754)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш Ст.бр.55/98 од 27.Ш.1998 година се заклучува стечајната постапка над Трговското претпријатие експорт-импорт “Феникс Транс” со седиште на ул. “Ратко Митровиќ” бр. 13-А - Скопје.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6755)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ш Ст.бр.719/97 од 18.ХП.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “КИМС КОМЕРЦ” ПТ ДОО од Скопје, ул. “104” бр. 13.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски од Скопје, ул. “Димо Хаџидомов” бр.41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.V.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6756)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст.бр. 25/96 од 23.П.1998 година, е одобрено присилното порамнување помеѓу должникот ПТП “Голуб” од Гевгелија со жиро сметка број 41610-601-6826 и неговите доверители А.Д. “Млаз од Богданци, за исплата на побарувањата во износ од 100% во рок од 3 дена од денот на постигнатото порамнување.

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и према доверителите кои не учествувале во постапката како и доверителите со оспорени побарувања кои дополнително ќе бидат утврдени.

Стечајната постапка над стечајниот должник ПТП “Голуб” од Гевгелија отворена со решение Ст.бр 25/96 од 23.VIII.1997 година се запира.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6789)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст.бр.1187/97 од 3.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ "Цале-Трејд" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 24/20, со жиро сметка 40100-601-251299.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 58/1, телефон 111-788.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.V.1998 година, во 9,45 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6760)

Стечајниот совет при Основниот суд во Битола закажува рочиште за изјаснување и гласање на доверителите на Програмата за финансиската и сопственичката трансформација на ДОО "Мокељ" - текстилна конфекција-Битола и Анексот кон Програмата на 29.IV.1998 година.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок кој го потпишал овластен застапник на доверителот.

Доверителите можат да извршат увид во Програмата и Анексот во просториите на ДОО "Мокељ" - текстилна конфекција - Битола.

Од Основниот суд во Битола. (6761)

Основниот суд Скопје II Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр.909/96 од 24.II.1998 година, се заклучува стечајната постапка над Претпријатието за промет на мало и големо "Трго-Комерц" со седиште на ул. "Димо Хацидимов" бр. 97 - Скопје, со жиро сметка 40100-601-23792.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6762)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 437/98 од 13.III.1998 година заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешен и меѓународен превоз и промет на стоки и услуги "Алекса-Цокер" - Скопје со седиште на ул. "Беровска" бр. 2/1-15, со жиро сметка бр. 40110-601-270352.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6763)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението I Ст.бр. 1333/96 од 24.II.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, сообраќај, трговија на големо и мало извоз-увоз "Орсо" - Скопје, ул. "Никола Гесла" бр. 6/2-10 жиро сметка 40120-601-207218.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од основниот суд Скопје I - Скопје. (6764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Ст.бр.271/98 од 30.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ЦО "Авиошпед" Друштво со ограничена одговорност од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-70520.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Закирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. "Торче Петров" бр.3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.V.1998 година, во 11 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6767)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.594/96 од 07.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ "Јуниор-Трејд" од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 76/11.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. "Бахар Моис" бр.1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.V.1998 година, во 9,00 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6796)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.1227/97 од 21.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Карибо" од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр.221 Б.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јасминка Тодоровска од Скопје, ул. "Рудо" бр.61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.V.1998 година, во 9,05 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6801)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1781/97 од 18.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Еуробалкан” од Скопје, ул. “11 Октомври” бр.42/21.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јагода Велковска од Скопје, ул. “М.Тито” бр.22-3/17, телефон 202-700.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.V.1998 година, во 11,10 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1664/97 од 14.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ “РИС Техника” од Скопје, ул. “М.Х.Јасмин” бр. 6.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јагода Велковска од Скопје, ул. “Маршал Тито” бр.22-3/7, телефон 202-700.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.V.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6803)

Основниот суд во Прилеп ги заклучи стечајните постапки и тоа со решение Ст.бр. 142/96 од 27.I.1998 година, према “11-ти Октомври Еуротурист” - Прилеп, ул. “Гоце Делчев” бб, отворена со решение Ст.бр.4/93 од 09.II.1993 година на Окружниот стопански суд во Битола.

Со решение Ст.бр. 4/96 од 11.II.1998 година, према ЗП “Г.сперто” - Прилеп, отворена со решение Ст.бр. 81/94 од 05.IV.1994 година на Окружниот стопански суд во Битола.

Од Основниот суд во Прилеп. (6534)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1788/97 од 18.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Гатјана-Ком” од Скопје, ул. “Јуриј Гагарин” бр.53/38.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. “Ордап Чопела” бр.116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.V.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6814)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2445/97 од 9.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “ДО-БА” од Скопје, ул. “Струмичка” бр.18-3/7.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. “Петар Манџуков” бр.23-Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.V.1998 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6827)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 262/97 од 03.IV.1998 година над ПП “94 АНА” с. Секирани - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6835)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 279/97 од 06.IV.1998 година над ПП “АЛ РАМОН” - Битола, ул. “Пецо Божиновски” бб, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 98/98 од 06.IV.1998 година над ПП “Озарас”, с. Д. Оризари - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6836)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решението Ст.бр. 12/98 од 01.IV.1998 година према стечајниот должник ПТУ “Интер Крон” - Охрид, ул. “7-ми Ноември” бр. 270, со број на жиро сметка 41000-601-50496 - Охрид отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (6837)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 161/96 од 24.III.1998 година одобрено е присилно порамнување меѓу должникот Земјоделско Индустриски Комбинат “Тетово” - ДОО “Полог” - Тетово, ул. “Маршал Тито” 122 и неговите доверители.

Стечајниот должник ЗИК “Тетово - ДОО “Полог” - Тетово, според ова порамнување должен е да ги исплати обврските спрема своите доверители во износ од 50% од утврдениот износ во рок од 1 година по правосилноста на ова порамнување.

Ова порамнување има правно дејство и према доверителите на стечајниот должник чии побарувања стасале за наплата до 24.III.1998 година кои не учествувале во постапката за присилно порамнување, како и спрема доверителите кои учествувале во

постапка за присилно порамнување, а чии побарувања се оспорени доколку истите дополнително се утврдат.

Извршните пресуди и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања што се утврдени во постапката за присилно порамнување, можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Се запира стечајната постапка над ЗИК "Тетово" - ДОО "Полог" - Тетово, а за в.д. директор се именува лицето Тодороски Ж. Тодор, дипломиран инженер агроном од Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (6838)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.390/97 од 1.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Енсар Компани" од Тетово, ул. "Ј. Златановски" бр. 87.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. "Димо Гавроски Кара" бр.76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.VI.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (6839)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст.бр.3/97 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ППС "Цет експорт" - Штип, со решението Ст.бр. 3/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ЗЗ "Стојан Калев" - Крушиште, со решението Ст.бр. 55/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ТП "Брегалница Комерц" - Штип, со решение Ст.бр. 87/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над АД ЗИК "Црвена Звезда ДОО - Штип, со решение Ст.бр. 155/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ПТП "ВЕ Фарм" - Штип, со решение Ст.бр.175 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ПТП "Бинго" - Штип, со решение Ст.бр. 203/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над МИ "Мелита импост" - Штип, со решение Ст.бр. 227/96 од 24.XII.1997 година е заклучена стечајната постапка над ТП "Ивана Комерц" - Штип.

По правосилноста на споменатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатието.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (6840)

Со решението Ст.бр. 405/97 од 07.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТ "Мите комерц" - с. Секирник - Струмица со број на жиро сметка 41300-601-44658, но истата не се спроведува поради немање

на имот на должникот. Стечајната постапка над ПТ "Мите комерц" - с. Секирник се заклучува. Од Основниот суд во Струмица. (6841)

Со решението Ст.бр. 527/97 од 07.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ППС "Викторија - превоз" - Радовиш со број на жиро сметка 41310-601-41591, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот. Стечајната постапка над ППС "Викторија-превоз" - Радовиш се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат погоре наведеното решение, со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решенијата горе споменатите стечајни должници ќе се бришат од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6842)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1743/97 од 30.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Делтас" Претпријатие за производство промет и услуги експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Леринска" бр. 52, со жиро сметка бр. 40120-601-366203.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.V.1998 година, во 11,45 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6880)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Ст.бр.1043/96 од 12.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Водо-Гвинт-Комерц" експорт-импорт од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 56/10, со жиро сметка бр. 40100-601-277327.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од Скопје, ул. "Железничка" бр. 33, телефон 221-444.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.V.1998 година, во 9,50 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6881)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.424/97 од 24.XI.1997 година е от-

ворења стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало “Фросина” увоз извоз од Скопје, Градски трговски центар, Секција 2, локал 3, со жиро сметка бр. 40100-601-218367.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Џабири од Скопје, ул. “Дрезденска” бр. 36, телефон 366-777.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.V.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6885)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Ст.бр.271/98 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие “Смит” од Скопје, ул. “Архитект Никола Добровиќ” бр.17/1-4.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 109/III/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.V.1998 година, во 9,10 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6963)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 82/96 од 26.III.1998 година е одобрено присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ЗИК “Тетово” ДОО “Борец” од с. Лешок и неговите доверители.

Стечајниот должник ЗИК “Тетово” ДОО “Борец” од с. Лешок според ова порамнување должен е да ги исплати обврските спрема своите доверители во висина од 60% од утврдениот износ во рок од 2 години по правосилноста на ова решение.

Порамнувањето има правно дејство и према доверителите на стечајниот должник чии побарувања стасале за наплата до 26.III.1998 година кои не учествувале во постапката за присилно порамнување, како и спрема доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а чии побарувања се оспорени доколку истите накнадно се утврдат.

Извршните пресуди и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања што се утврдени во постапката за присилно порамнување, можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Се запира стечајната постапка над ЗИК “Тетово” ДОО “Борец” од с. Лешок, а за в.д. директор се

именува лицето Глигороски Раткјо, дипломиран правник од Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (7021)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 136/97 од 23.III.1998 година над ПП “АЛАЛ” од Битола, ул. “Ѓорѓи Наумов” бр.28, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 177/97 од 23.III.1998 година над ПП “Кит-Пром-96” од Битола, бул. “1-ви Мај” бр. 339-б орвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7022)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решението Ст.бр. 342/97 од 18.III.1998 година према стечајниот должник ПУПЗ “Ком-инг” - Охрид, ул. “Димитар Влахов” бр. 20, Охрид отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (7023)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.426/97 од 01.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУТ “Еуро Ника” од с. Шипковица.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.VI.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (7024)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.173/96 од 03.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Мини Трејд” од Тетово, ул. “Гоце Делчев” бр.190.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од Тетово, ул. “Б.Стефановски” бр.8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.VI.1998 година, во 09,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (7025)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.342/98 од 02.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ППС АЛПИ - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и од тие причини стечајната постапка се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7026)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр.137/96 од 03.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ППС “Ромео” - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и од тие причини стечајната постапка се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7027)

Со решение на Ст.бр.556/97 од 07.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТ “Гундеров” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7028)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, Ст.бр. 267/97 од 19.III.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП “Црвена Ружа” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7029)

Основниот суд во Струмица, објавува дена со решение на стечајниот совет Ст.бр.596/98 од 03.III.1998 година е отворена стечајна постапка над ППТ “Палониди” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7030)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 155/97 од 19.III.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП “Технопласт” од Струмица.

За стечаен судија се определува Стојна Милановиќ, судија во Основниот суд во Струмица.

За стечаен управник е поставен Димо Стојанов, економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” со пријава и докази во 2 примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 на Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 26.V.1998 година во 11 часот во просториите на Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ПТП “Технопласт” од Струмица.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 03.IV.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (7031)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на Стечајниот совет Ст.бр.260/97 од 30.III.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП “Тамара Трејд” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 денба по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7032)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица објавува дека со решение Ст.бр. 220/96 од 30.III.1998 година е отворена стечајна постапка над АДМС ЗИК “Струмица” од Струмица, ДОО “Плодно поле”, с. Хамзали.

За стечаен судија се определува Петранка Ташева, судија во Основниот суд во Струмица.

За стечаен управник е поставен Ѓорѓиев Михаил, дипл. шумарски инженер од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” со пријава и докази во 2 примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 на Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 26.V.1998 година во 9 часот во просториите на Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на АДМС ЗИК “Струмица” од Струмица, ДОО “Плодно поле”, с. Хамзали.

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 03.IV.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (7033)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Л.бр.82/96 од 23.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “МАК АС” од Велес, ул.“Вера Циривири” бр.1.

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Начарова Милка, дипломиран економист од Велес, ул.“Ордан Цинот” бр. 7, телефон 20-913.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 5-II во овој суд.

Од Основниот суд од Велес. (7133)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Ст.бр.118/96 од 20.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Лотус” од Велес, ул. “Браќа Миладинови” бр.53.

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Симоновска Лена, дипломиран економист од Велес, ул.“Горна Цумаја” бр. 7, телефон 26-029.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 5-II кат во овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (7134)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр.13/98 од 23.III.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПУП “Фитомонтиг” ДОО-Скопје, ул.“Никола Парапунов” бр. 3А, локал Ц 9/1 и жиро сметка 40120-601-370164.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6812)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.Л.бр.178 од 27.III.1998 година заклучена е постапка за ликвидација над ликвидациониот должник Претпријатие за производство, промет и услуги “Берна” увоз-извоз Ц.О. - Скопје, ул. “Видое Смилевски” бр. 43/21 и жиро сметка 40100-601-73676.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6745)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 120/98 од 6.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги “Декор-Јал” д.о.о. од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 100/8.

За ликвидационен управник се определува Андоновски Митко од Скопје, ул. “Исаија Мажовски” бр. 36/II-2, телефон 335-634.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 9 часот во барака бр. 4 соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 4/98 од 30.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско друштво за трговија и услуги “Ско-Мел” Стево д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. “Кавадарска” бр. 16, со број на жиро сметка 40110-601-385522.

За ликвидационен управник се определува Стевчо Костов, адвокат од Скопје, ул. “Бојмија” бр.6 кула 3, телефон 413-009.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавувањето.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок од 3 месеци од објавувањето.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6765)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 123/98 од 9.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно, трговско претпријатие “Мелодик” од Скопје, ул. “Алија Авдовик” бр. 35 и жиро сметка 40100-601-164515.

За ликвидационен управник се определува Мерсат Дрпљанин, од Скопје, ул. “Сараевска” бр. 35, телефон 267-164.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1998 година, во 9,25 часот во соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6766)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр.29/97 од 09.II.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпри-

јатие за внатрешна и надворешна трговија “Ламакс” експорт-импорт - Куманово, ул. “АВНОЈ” бр. 29.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (6578)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 30/98 од 4.П.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Мешовито претпријатието за надворешна и внатрешна трговија “Змај-Луке” ДОО од Скопје, бул. “Маџари” бб и број на жиро сметка 40110-601-154746.

За ликвидационен управник се определува Киро Јакимовски од Скопје, ул. “Бахар Моис” бр. 1а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.V.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4 соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6526)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 86/98 од 31.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Компанија Јурукоски” ДОО - Претпријатие за производство, градежни работи, услуги и промет увоз-извоз од Скопје, ул. “Васко Карангелески” бр. 25/16 и број на жиро сметка 40100-601-313167.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитриевски од Скопје, ул. “Димо Хаџи Димов” бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.V.1998 година, во 8,35 часот во барака бр. 4 соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6549)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 96/98 од 27.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско посредничко претпријатието “КИС” ДОО од Скопје, ул. “Јанко Мишиќ” бр. 53, со жиро сметка 40100-601-111619.

За ликвидационен управник се определува Митко Андоновски од Скопје, ул. “Исаија Маџовски” бр. 36/II-2, телефон 335-634.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со

пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 12,00 часот во барака бр. 4 соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 62/98 од 19.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Маиа “Фиеста-М” ДООЕЛ Експорт од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 109, со жиро сметка 40100-601-391308.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.V.1998 година, во 11,30 часот со бара број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 75/98 од 31.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТУ “Бест и Проинг” од Скопје, бул. “Г.Петров” бр. 10-а, со жиро сметка 40120-601-246143.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав од Скопје, ул. “АСНОМ” бр. 8/3-36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.V.1998 година, во 11,00 часот во бара број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6564)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 95/98 од 31.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Печатарско издавачко и трговско претпријатие “Фуркан” од Скопје, ул. “Методи Митевски” бр. 8-1-15 со жиро сметка 40100-603-16962.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 109/III-34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со

пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.V.1998 година, во 9 часот во барака бр. 4 соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6581)

Основниот суд во Велес објавува дека со решението Л.бр. 2/97 се отвора ликвидациона постапка над ППП “Митев МБ” увоз-извоз од Велес, ул. “Јовче Чучук” бр. 57 и жиро сметка бр. 41600-601-47810 од 04.XI.1997 година.

За ликвидационен управник се определува Драган Дамјановски, дипломиран економист од Велес, ул. “Камка Тоцинова” бр. 14, телефон 30-421.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 30.IV.1998 година во 11,00 часот во соба број 5 - II кат на овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (7132)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 76/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППУ “Јувена” ЦО од Скопје, ул. “Теорги Скрижевски” бр. 24 со жиро сметка 40100-601-84715.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. “Јани Лукровски” бр. 10/44, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6585)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 74/98 од 31.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП “Берна” од Скопје, ул. “Клинска леса” бр. 2-а со жиро сметка 40100-601-294592.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав од Скопје, бул. “АСНОМ” бр. 8/3-36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.V.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6584)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 47/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги “ПЕН-ТОП” експорт-импорт од Скопје, ул. “Џон Кенеди” бр. 18 со жиро сметка 40100-601-205549.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.IV.1998 година, во 12,00 часот во барака бр. 4 соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6586)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 103/98 од 02.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие “Башар” д.о.о. од Скопје, ул. “Македонска Бригада” бр. 12/5 со жиро сметка 40100-601-269206.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсте Асенов” бр. 12/1/15.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.V.1998 година, во 9,10 часот во барака бр. 4 соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6587)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 25/98 од 27.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Техноауто” ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. “Ордан Чопела” бр. 122 со жиро сметка 40100-601-293527.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсто Асенов” бр. 12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.IV.1998 година, во 8,50 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5588)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 84/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Сандра ГМБХ" од Скопје, ул. "Горно Лисиче" бр. 50 со жиро сметка 40100-601-312976.

За ликвидационен управник се определува Ѓе.лија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4 соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 72/98 од 1.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТПУ "Јунајтед-Маркетинг" од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 20 со жиро сметка 40100-601-273221.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6637)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 115/98 од 07.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие на големо и мало "Меско" увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Цонов" бр. 2/1 со жиро сметка 40110-601-37630.

За ликвидационен управник се определува Мерсад Дрпљанин од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 267-164.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6688)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 111/98 од 07.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие "Красна Промет" експорт-импорт од Скопје, ул. "Менделеева" бр. 7 со жиро сметка 40100-601-177151.

За ликвидационен управник се определува Мерсан Дрпљанин од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 267-164.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.1998 година, во 9,05 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6687)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 85/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет на големо и мало, застапување и посредување "Бобан" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 9 со жиро сметка 40100-601-30720.

За ликвидационен управник се определува Атанасова Марија од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15-3/5, телефон 254-093.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.VI.1998 година, во 11,30 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6686)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 78/98 од 1.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ГП "Инвест-Градба" Д.О.О. од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 66 со жиро сметка 40100-601-396208.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 12.V.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6680)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.Л.бр. 45/98 од 24.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "Јасмина Б" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "3" бр.5 со жиро сметка 40110-601-337622.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.VI.1998 година, во 8,20 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6690)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 90/98 од 31.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет и услуги "Мак сервис" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Спирс Гулапчов" бр. 15 со жиро сметка 40100-601-96723.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.V.1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6691)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 175/96 од 17.XII.1996 година над ПП "Голд" од Битола и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6737)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 30/97 од 31.III.1996 година над Штедилница "Кооперанти" од Битола ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6739)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Л.бр.3/98 од 24.III.1998 година, отвори ликвидациона постапка над ПТУП "РОМАРИЈА" - Винаца, со седиште на ул."11-ти Октомври" бр. 11 -

Винаца, со жиро сметка бр. 40401-601-7337, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6740)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Л.бр.5/98 од 11.III.1998 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост "Томас" од Пехчево, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6741)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Л.бр.2/98 од 11.III.1998 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост "Атлас Пром" - с. Пеклане - Винаца, со жиро сметка бр. 40401-601-29460, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6742)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 86/98 од 6.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП "Самојлик" од Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 3/6-5 со жиро сметка 40100-601-80849.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул. "Руда" бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 12.V.1998 година, во 9,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 85/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за сопствено производство и трговија "Хит Инженеринг" студио од Скопје, ул. "Софијска" бр. 24 со жиро сметка 40120-601-308438.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул. "Рудо" бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат

должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 12.V.1998 година, во 8,50 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6805)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 88/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно, услужно трговско претпријатие "Бил-Ком" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/1-26 со жиро сметка 40100-601-367791.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 9,40 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6806)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 112/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие, производно, трговија и услужно "Маркет ЕМВ" од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 41/III-8 со жиро сметка 40100-601-129886.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6807)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 28/98 од 26.III.1998 година, заклучена е ликвидационата постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за производство, трговија и услуги "Интершик" - Скопје со седиште на ул. "Коста Новакоски" бр. 50-2/8 со жиро сметка број 40100-601-277187.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6808)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 92/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, туристички услуги и услуги во прометот "Ариан Комерц" од Скопје, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 18 со жиро сметка 40110-601-50342.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.V.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6809)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 100/98 од 09.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за градежништво, трговија и услуги "АС Проект" од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр. 69 со жиро сметка 40100-601-400652.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 21.V.1998 година, во 09,00 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6810)

Се заклучува стечајната постапка против ПТГМ "Драгица" од Велес, ул. "Орце Шутев" бр. 6, со жиро сметка бр. 41600-601-47665.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од Регистарот на претпријатијата при Регистрациониот суд Основен суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ", и на огласна табла во судот.

Се задолжува стечајниот управник по приемот на ова решение да достави до Стечајниот совет завршен извештај за работната како и да ги остави печатите на чување во судот.

Од Основниот суд во Велес. (6811)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 64/98 од 19.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Мона Туре" ДОО експорт импарт од Скопје, ул. "Московска" бр. 9/2-5 со жиро сметка 40120-601-337003.

За ликвидационен управник се определува Сабит Алиевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 8.V.1998 година, во 8,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6826)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 27/98 од 24.III.1998 година над ПП "ВАМГ" од Битола, отвори ликвидациона постапка но ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6843)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 18/98 од 1.IV.1998 година над ПП "Ла Мартини" од Битола, отвори ликвидациона постапка но ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6844)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Л.бр.1/98 од 11.III.1998 година, отвори ликвидациона постапка над ППС "Бета Шпед" од Берово, ул."Проходор Пчински" бр. 14 со жиро сметка бр. 40410-601-22641 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (6745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението ЛЛ.бр. 67/98 од 24.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над "Топ-Строј" Претпријатие за производство, промет и услуги ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 37/1-1 со жиро сметка 40100-601-277701.

За ликвидационен управник се определува Ристо Ѓоргоновски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр. 11/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.V.1998 година, во 11,15 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6971)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението ПЛ.бр. 70/98 од 13.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за инжињеринг, трговија на големо и мало увоз-извоз "АМОС" ДОО од Скопје, ул. "Торно Лисиче" бр. 18 со жиро сметка 40100-601-265233.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.IV.1998 година, во 8,50 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6944)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 56/98 од 06.III.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет на големо и мало "Елба Комерц" од Скопје, ул. "Радишанска" бр. 15/2-28 со жиро сметка 40100-601-154704.

За ликвидационен управник се определува Даница Страчлкова од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 56, телефон 421-123.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.V.1998 година, во 11,30 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6942)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението ШЛ.бр. 83/98 од 06.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПВНП "Макекспорт" ЦО од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 31 со жиро сметка 40100-601-28720.

За ликвидационен управник се определува Георги Џабилов од Скопје, телефон 115-188.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 12.V.1998 година, во 9,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6884)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 15/98 од 20.ИВ.1998 година, е створена постапка за ликвидација над ПТ "М-Пром" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (7034)

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 19/98 од 2.IV.1998 година, е отворена постапка за ликвидација над СЗ "Изградба" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (7035)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: "Производно - трговско и услужно претпријатие "Еуро - Скардус" д.о.о. експорт - импорт - Тетово". (6548)

Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско и услужно претпријатие "Ван - Мак" д.о.о. експорт - импорт Скопје". (6560)

Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско претпријатие "Пламтекс" експорт-импорт ц о- Скопје"

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чекови од бр. 35846 до 35855, од тековна сметка бр.60323-34, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановски Стаменко,Скопје. (6464)

Чекови од бр.3048338 до 3048377, од тековна сметка бр.47372-52, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Симоска Љубица,Скопје. (6467)

Чекови издадени од Скопје на име Марковски Горан, Скопје (6475)

Чек бр.20000018290, од тековна сметка бр.8432477, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Смитчиева Уранија,Скопје. (6477)

Чекови бр. 2638351 и од бр. 992174 до 992177, од тековна сметка бр.85038/98,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петреска Клементина,Скопје

Чекови од бр.1722602 до 172221, од тековна сметка бр.210644421, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Звонко Брнзеваки,Скопје. (6521)

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "Баирам Шабани" с.Д.Свиларе - Скопје на име Абди Бекич, Скопје. (6522)

Чекови од бр. 4205508 до 4205517, од тековна сметка бр.128622-23, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран Кукоски,Скопје. (6533)

Чекови бр.16320668, 16320669 и 16320670, од тековна сметка бр.7635-38,издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Ристо Ставровски,Скопје. (6541)

Чекови бр.2639103 и 2639104, од тековна сметка бр.6685441, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андреевска Живка,Скопје. (6543)

Чек бр.264996, од тековна сметка бр.9373078,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Каревски, Борис,Скопје. (6544)

Чекови од бр.3312491 до 3312497 од тековна сметка бр.12652404, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Симка,Скопје. (6545)

Чекови од бр.16067777 до 16067780, од тековна сметка бр.10652-85, издадени од Стопанска банка АД - Скопје на име Бртовска Виолетка,Скопје. (6546)

Чекови од бр.611711 до 61718 и 61720, од тековна сметка бр. 1614-39,издадени од Комерцијална банка АД - СкопјеА на име Мирчевски Нове,Скопје. (6556)

Чекови бр.16601320, 16601321 и 16601326, од тековна сметка бр.49178-01,издадени од Стопанска банка АД - Скопје на име Драган Ангелковски,Скопје. (6563)

Чекови од бр.16308159 до 16308162, од тековна сметка бр. 7671-74, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Снежана Самадовска,Скопје. (6597)

Чекови од бр.2639423 до 2639427, од тековна сметка бр.32005-30, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Василка Црнокрак,Скопје. (6598)

Чекови бр.2816954 и 2647232, од тековна сметка бр.29297-94, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трендовска Серафимовска Гордана, Скопје. (6675)

Чекови од бр. 16591961 до 16591965, од тековна сметка бр.8453/64, издадени од Стопанска банка АД - Скопје на име Ивановска Радка, ул."18" бр.140,с. Радишани,Скопје. (6692)

Чекови од бр. 16337124 до 16337127, од тековна сметка бр.43316-79,издадени од Стопанска банка АД - Скопје на име Никола Петруиов, ул."Васил Ѓоргов" бр. 23А 1/8,Скопје. (6693)

Чекови од бр. 730007 до 730015 од тековна сметка бр. 4556-24, издадени од Стопанска банка - Велес на име Шамбилов Боби,ул."Браќа Миладиновци"бр.35, Велес. (5286)

Работна книшка на име Трајковски Илија,Скопје.

Работна книшка на име Трајковска Драгица,Скопје.

Работна книшка на име Димитер Гавровски,Скопје.

Работна книшка на име Димовски Димитар,Скопје.

Работна книшка на име Ајдар Бинес, Скопје. (6514)

Работна книшка на име Димовски Марјан,Скопје.

Работна книшка на име Драган Ралев,Скопје. (6516)

Работна книшка на име Ферат Камил,Скопје. (6517)

Работна книшка на име Љубинка Ралева,Скопје.

Работна книшка на име Валентина Ангелова,Скопје.

Работна книшка на име Абди Бекич,Скопје. (6520)

Работна книшка на име Михайловски Бобан,Скопје.

Работна книшка на име Османовиќ Надип,Скопје.

Работна книшка на име Тарчуговски Михаил,Скопје.

Работна книшка на име Николов Сашо,Скопје. (6565)

Работна книшка на име Темелковска Бети,Скопје.

Работна книшка на име Сашо Клобучински,Скопје.

Работна книшка на име Ивановска Сунчица,Скопје.

Работна книшка на име Гашевска Ивана,Скопје.

Работна книшка на име Пејчиќ Зорица,Скопје.

Работна книшка на име Кирил Трајковски,Скопје.

Работна книшка на име Саит Сехерсијан,Скопје.

Работна книшка на име Тофиловска Ирена, Скопје.
Воена книшка, издадена од Скопје на име Бафтијар Љуан, Скопје. (6676)
Свидетелство за I година, издадено од УСО "Кочо Рацин" Скопје на име Митевски Дејан, Скопје. (6503)
Свидетелства за I и II година, издадени од УЦ за возрасни "Гоце Делчев" - Скопје на име Николов Сашо, Скопје. (6566)
Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "Доситеј Обрадовиќ" - Скопје на име Аранѓеловиќ Бобан, Скопје. (6600)
Свидетелство за VIII одделение на име Пешов Дејан с. Виничани-Градско, Елес. (6695)
Свидетелство за I година, издадено од ТУ "Наце Буџони" - Куманово на име Гацев Аце, ул. "Тоде Думба" бр. 90/3/12, Куманово. (6716)
Лична карта на име Сали Асир, Тетово. (6718)
Решение Уп. бр. 12-49, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Усеин Атукран, Скопје. (6456)
Решение бр. 22-143/98, издадено од Министерството за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Сулејман Шабани, Скопје. (6468)
Решение за прехранбени производи, издадено од СО Гази Баба - Скопје на име Кадри Рамадани, Скопје.
Решение Уп. бр. 25-3004, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Салка Чолиќ, с. Батинци, Скопје. (6509)
Решение бр. 18- 5314 за компензациона работа со странство, издадено од Министерство за надворешни работи - Скопје на име "Огражден", Берово. (6557)
Решение бр. 372182/2 за компензациона работа, издадено од Министерство за надворешни работи на Р. Македонија на име "Матис", Скопје. (6595)
Решение Уп. бр. 11-158/97, издадено од ОВР - Кавадарци на име Здружение на музичари Т.Р.Ф., Кавадарци. (6717)
Пасош бр. 342150 на име Василевски Драги, ул. "Кочо Чолаков" бр. 12, Битола. (2997)
Пасош бр. 0842736, издаден од ГУВР - Скопје на име Митревски Миле, ул. "Д. Х. Димов" бр. 37, Скопје.
Пасош бр. 0607241/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Трпковска Смиљана, ул. "Д. Тасковиќ" бр. 49/41, Скопје. (6750)
Пасош бр. 393460/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Емини Агим, с. Никиштани, Скопје. (6751)
Пасош бр. 0949795, издаден од УВР - Велес на име Петровски Марјанчо, н. Чашка, Велес. (6758)
Пасош бр. 308053/94, издаден од УВР - Тетово на име Ибрахими Узаир, с. Вејце, Тетово. (6768)
Пасош бр. 0354705, издаден од ГУВР - Скопје на име Али Даут, ул. "520" бр. 15, Скопје. (6797)
Пасош бр. 889548/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Шабан Нафис, ул. "Е. Дураку" бр. 3/3-11, Скопје.
Пасош бр. 999882/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Шабан Ахмед, ул. "Е. Дураку" бр. 3/3-11, Скопје.
Пасош бр. 0209817/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Саздов Васил, ул. "Ф. Шопен" бр. 20, Скопје.
Пасош бр. 0450457, издаден од ГУВР - Скопје на име Мишовска Христина, ул. "Р. Хадипанзова" бр. 61, Скопје. (6823)
Пасош бр. 0604233/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Агрон Адеми, ул. "Ц. Кенеди" бр. 15/а, Скопје.

Пасош бр. 814150/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Зулберова Мерјем, ул. "Кемал Ататурк" бр. 5А, Скопје.
Пасош бр. 391274/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Георгиева Марија, ул. "Ц. Кенеди" бр. 25/2-13, Скопје. (6883)
Пасош бр. 0542701/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Осман Бектеши, ул. "З. Љ. Марку" бр. 27-а, Скопје.
Пасош бр. 443819/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Вехбија Омеровиќ, ул. "А. Дундиќ" бр. 223 б, Скопје. (6970)
Пасош бр. 790456/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Хација Кенан, ул. "Љ. Ивачовиќ" бр. 41 а, Скопје.
Пасош бр. 1003843/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Стојменовиќ Мартин, ул. "Партиз. Одреди" бр. 167 а, Скопје. (7019)
Пасош бр. 0011650, издаден од ГУВР - Скопје на име Фередин Селмани, с. Буковиќ, Скопје. (7037)
Пасош бр. 0923623, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајрами Реџеп, ул. "Кипарска" бр. 1, Скопје. (7050)
Пасош бр. 01004705/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Мирчевски Љупчо, ул. "Г. Димитров" бр. 38а, Скопје. (7052)
Пасош бр. 155094/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Битиќи Аднан, ул. "Љуботенска" бр. 9а, Скопје.
Пасош бр. 1012807, издаден од ОВР - Кочани на име Димитров Мирко, ул. "Горче Петров" бб, Кочани.
Пасош бр. 89:412/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Лазев Драган, ул. "Ј.Х. Цинот" бр. 2/3-23, Скопје.
Пасош бр. 533813/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Џемал Џемали, ул. "Дижонска" бр. 25/14, Скопје.
Пасош бр. 357970/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Селими Авдиљвахид, ул. "А. Бујнов" бр. 6/7, Скопје. (7149)
Пасош бр. 0744167/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Дураку Мумин, с. Рашче, Скопје. (7151)
Пасош бр. 0683270/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Исени Неџмедин, бул. "Македон. Кос. Бриг." 36/10, Скопје. (7152)
Тековна сметка бр. 353168 и чековите од бр. 3807154 до 3807160, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мандиќ Елизабета, Скопје. (7154)
Пасош бр. 836304/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Тони Новитовиќ, ул. "Пушкинова" бр. 11/1-29, Скопје. (7172)
Пасош бр. 378482/94, издаден од УВР - Тетово на име Рами Амети, с. Форино, Гостивар. (7246)
Пасош бр. 0242890/94, издаден од УВР - Куманово на име Трајковски Маријан, ул. "14" бр. 47 н.И. Тричковиќ, Куманово. (7256)
Пасош бр. 0216964 на име Џемовски Садри, Дебар.
Пасош бр. 407663 на име Абазии Ардиана, ул. "Горче Петров" бр. 72, Тетово. (7261)
Пасош бр. 0576374/95, издаден од УВР - Струмица на име Лазарева Ленче, ул. "Брат.и Единство" бр. 51/2, Струмица. (7267)
Пасош бр. 0576360, издаден од УВР - Струмица на име Лазарев Васил, ул. "Брат.и Единство" бр. 51/2, Струмица. (7270)
Пасош бр. 377147, издаден од УВР - Тетово на име Јанакиевски Диле, с. Волковија, ЗП - 91237 -Чегране, Тетово. (7275)
Пасош бр. 303817 на име Амети Дехар, с. Врџиште, Гостивар. (7278)

- Пасош бр.120515/93, издаден од УВР - Струмица на име Наков Зоран, с. Сушево бр. 124, Струмица (7282)
- Пасош бр.0656823, издаден од ОВР - Делчево на име Величков Спасе, с. Град, Делчево. (7284)
- Пасош бр.258534, издаден од УВР - Струмица на име Андонов Звонко, с. Добрејци бр. 190, Струмица. (7289)
- Пасош бр. 19164/93 на име Алиоски Петрит, с. Лабуништа, Струга. (7291)
- Пасош бр. 547800, издаден од УВР - Куманово на име Бајрам Селјами, с. Ваксинци, Куманово. (7292)
- Пасош бр.929621/96, издаден од УВР - Струмица на име Атанасова Тана, ул."Браќа Миладинови"бр.20, Струмица. (7294)
- Пасош бр.1049366/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Албан Малиќ, ул. "Д. Тасковиќ" бр.38, Скопје.
- Пасош бр.1077377, издаден од УВР - Струмица на име Гигов Ристо, ул."Климент Охридски" бр. 232, Струмица. (7296)
- Пасош бр.518313, издаден од УВР - Тетово на име Асани Рухиде, с. Челопек, Тетово. (7297)
- Пасош бр.074708 на име Незири Гзим, с. Србица, Кичево. (7299)
- Пасош бр.0314925/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Гошевски Горан, с. Конопница, Крива Паланка. (7302)
- Пасош бр.1054151/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаили Абдулаким, ул. "Демир Трајков" бр.26, Скопје. (7303)
- Пасош бр.0917630, издаден од УВР - Скопје на име Благо Долев, ул. "ЈНА" бр.26, Градско, Велес. (7304)
- Пасош бр. 651629/95, издаден од УВР - Битола на име Мирчиќ Наташа, ул. "Климент Охридски" бр.25/21, Битола. (7305)
- Пасош бр.0580105, издаден од УВР - Кочани на име Стаменков Владо, ул. "Ѓорѓи Пулески" бр.10, Кочани.
- Пасош бр. 611179/95 на име Исмаили Муртезан, ул. "Св.К.Охридски" бр. 94, Охрид. (7307)
- Пасош на име Асани Мемис с. Челопек, Тетово
- Пасош бр.335839 на име Алиу Имсале, с. Чегране, Гостивар (7309)
- Пасош бр.080982/93, издаден од ОВР - Струга на име Ислами Култим, с. Делогожда, Струга. (7311)
- Пасош бр. 752545/95, издаден од УВР - Куманово на име Алили Скендер, с. Ваксинце, Куманово (7312)
- Пасош на име Стојчевски Митко, с. Н Коњарево бр 112, Струмица. (7313)
- Пасош бр.0845632, издаден од ОВР - Радовиш на име Стојанче Илиев, с. Ињево, Радовиш. (7316)
- Пасош бр.0777018, издаден од ОВР - Радовиш на име Бојчо Митев Лазаров, Радовиш. (7317)
- Пасош на име Сулејмани Иџет с. Каменјане, Тетово
- Пасош бр. 19164/93, издаден од на име Алиоски Петрит, с. Лабуништа, Струга. (7319)
- Пасош бр.043053 на име Тасева Станка, ул. "В. Ирдовјанин" бр.6, Кочани. (7320)
- Пасош бр. 472813 на име Дрмовски Љупчо, с. Логоварди, Битола. (7321)
- Пасош бр.835720/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Сабиле Мухдери, ул. "1438" бр 10 а, Скопје (7323)
- Пасош бр. 0531896 на име Клобучишта Алиџе, Дебар.
- Пасош бр. 782004/96 на име Лапоски Есат, с. Лабуништа, Струга.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 42/97), Министерството за труд и социјална политика објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/98 (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАВИЉОНИ НА ОБЈЕКТ - ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „ЧИЧИНО СЕЛО“ - СКОПЈЕ ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА „МЛАДОСТ“ - СКОПЈЕ

1.1. Нарачател: Министерство за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев“ бр. 14.

1.2. Предмет на набавката: изведба на градежно-занајтчиски работи на објект - детско одморалиште „Чичино Село“ при Работната организација за одмор и рекреација на деца „Младост“ - Скопје.

1.3. Обем на понудата: даден во тендер-документација.

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште односно место на живеење е во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите согласно член 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 42/97).

2. Рокови:

2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворањето на понудата.

2.2. Рок на поднесување на понудата: 7 дена од објавувањето.

3. Тендерска документација може да се подигне во Министерството за труд и социјална политика, бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок бр. 9, соба бр. 7. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер-документацијата е неповратен износ од 1.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министерството за труд и социјална политика.

4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна цена по позиции према предмерот и вкупна цена на понудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на плаќање.

5. Понудата треба да биде доставена согласно член 26, 60, 61, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 42/97).

5.1. Понудите треба да бидат придружени со тендер-гаранција од 30% од вредноста на понудата.

6. Понудата се доставува препорачано по пошта или со предавање во архивата на Министерството за труд и социјална политика - Сектор за население, популациона политика и општествена заштита на децата на бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок бр. 9.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ бр 59/96), Министерството за правда, распишува

О Г Л А С

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ

1

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува следните услови:

- да е дипломиран правник и
- да има работно искуство на правни работи најмалку пет години.

Кандидатот е потребно да ги достави следните документи:

- диплома за завршен Правен факултет;

уверение со кое ќе докаже дека има работно искуство на правни работи најмалку 5 години и тоа со опис и попис според правилникот за систематизација на работните места;

– уверение ако имаат положено правосуден испит;
– молба со задолжителна административна такса од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните генералии, адреса, број на телефон, број на лична карта и единствениот матичен број.

На денот на одржувањето на писмениот дел од испитот, секој кандидат треба да достави уплатница во износ од 3.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за полагање на нотарски испит на име на средства на Министерството за правда – Скопје.

Потребните документи (оригинал или оригинално заверено фотокопије) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот на полагањето на испитот.

Нотарскиот испит се закажува за 5 мај 1998 година (вторник) во 13,00 часот.

Следната испитна сесија се закажува за 3 јуни 1998 година (среда) во 13,00 часот.

Испитот се одржува во просториите на Апелациониот суд во Скопје – Голема сала.

II

Министерството за правда ги известува кандидатите кои не покажале задоволителен резултат по еден предмет во мартовската испитна сесија дека поправните испити ќе се одржат на 28 април 1998 година во 13,00 часот, а за распоредот кандидатите ќе бидат писмено известени.

Кандидатите треба да се пријават за полагање на поправниот испит и да приложат уплатница на износ од 1 500 денари, уплатени на жиро сметка 40100-788-84 за полагање на нотарски испит на име на средства на Министерството за правда

Министерство за правда

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец март 1998 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	8.475
0102	Производство на јаглен	4.815
0105	Производство на нафтени деривати	7.810
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	5.488
0108	Производство на руди на обоени метали	6.502
0109	Производство на обоени метали	9.051
0110	Преработка на обоени метали	4.360
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.528
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен метаријал)	3.520
0113	Металопреработувачка дејност	5.285
0114	Машиноградба	5.255

0115	Производство на сообраќајни средства	4.924
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.346
0118	Производство на базни хем. производи	5.972
0119	Преработка на хемиски производи	8.776
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.692
0121	Производство на градежен материјал	10.420
0122	Производство на режана граѓа и плочи	3.421
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.199
0124	Производство и преработка на хартија	4.452
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	4.033
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.429
0127	Производство на кожа и крзно	2.603
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.477
0130	Производство на прехранбени производи	7.175
0131	Производство на пијалаци	9.925
0132	Производство на добиточна храна	6.587
0133	Производство и преработка на тутун	7.989
0134	Графичка дејност	5.262
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.076
0139	Производство на разновидни производи	6.492
0201	Земјоделско производство	4.787
0202	Земјоделски услуги	7.902
0203	Рибарство	4.953
0300	Шумарство	5.045
0400	Водостопанство	5.535
0501	Високоградба	3.947
0502	Нискоградба и хидроградба	4.880
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.236
0601	Железнички сообраќај	6.770
0604	Воздушен сообраќај	11.209
0605	Друмски сообраќај	4.850
0606	Градски сообраќај	6.396
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.410
0701	Трговија на мало	4.756
0702	Трговија на големо	9.519

0703	Надворешна трговија	7.029
0801	Угостителство	5.552
0802	Туристичко посредување	3.414
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5.250
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	6.102
1001	Уредување на населби и простори	6.165
1002	Станбена дејност	9.321
1003	Комунална дејност	6.281
1101	Банкарство	9.960
1102	Осигурување на имоти и лица	10.973
1103	Услуги во областа на прометот	9.907
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.673
1105	Геолошки истражувања	6.340
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.158
1109	Деловни услуги	7.170
1201	Образование	6.039
1202	Научно истражувачка дејност	7.288
1203	Култура, уметност и информации	6.180
1204	Физичка култура и спорт	5.457
1301	Здравствена заштита	6.602
1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.012
1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.494
1402	Самоуправни интересни заедници	6.793
1403	Здруженија	9.266
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.211

Министер,
Насер Зибер, с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец март 1998 година во однос на месец февруари 1998 година е пониска за 0,4%, а планираната за 0,6% пови-сока.

2. Исплатата на платите за месец март 1998 година во однос на месец февруари 1998 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Насер Зибера, с. р

СОДРЖИНА

492.	Одлука за условите за користење на сред-ствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 1998 година	989
493.	Одлука за поттикнување на извозот на јаг-нешко месо во 1998 година	989
494.	Одлука за основање Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата	990
495.	Одлука за доделување на користење нед-вижност	990
496.	Одлука за пренесување на правото на ко-ристење на недвижност	991
497.	Одлука за доделување на привремено ко-ристење на дел од објект	991
498.	Одлука за давање согласност на Статутот на Центарот за стручно образование, оспо-субување и развој во Битола	991
499.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кирил Пејчино-вик“ – Скопје	991
500.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Тодор Арсов“ с. Зрновци	992
501.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Драга Стојанов-ска“ с. Ракотинци – Скопје	992
502.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Свети Кирил и Методиј“ с. Луково – Струшко	992
503.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Маршал Тито“ Лабуншта	992
504.	Одлука за изменување на Одлуката за на-малување на цената на становите во опш-тествена сопственост	992
505.	Решение за именување почесен Конзул на Република Македонија во Целе – Долна Сак-сонија, СР Германија	992
506.	Решение за запирање од извршување на член 6 од Одлуката на Советот на општина Тетово бр. 08-771/3 од 30.12.1997 година	993
507.	Правилник за содржината на образецот на картонот за производство на тутун	993
508.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	993
509.	Решение на Републичката геодетска управа	994
510.	Решение на Републичката геодетска управа	994
511.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, СУ. бр. 82/98 од 26 февруари 1998 година	994
512.	Одлука на Уставниот суд на Република Ма-кедонија, У. бр. 115/96 од 21 јануари 1998 година	994

Објава за платата по работник која прет-ставува основица за пресметување на да-ноци и придонеси од плата за месец март 1998 година

Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец март 1998 година